

Повик за поднесување на понуди
Република Северна Македонија

Проект за подобрување на општинските услуги – МСИП2

MSIP2-NCB-032-21

1. Овој Повик за Понуди ја следи Општата објава за набавки за овој Проект објавена во изданието на UN Development Business, со бр. WB3498-08/16, од 04 август, 2016 година (печатено издание) и објавена електронски на 04 август, 2016 година..
2. Република Северна Македонија доби кредит од Меѓународната банка за обнова и развој (IBRD), за спроведување на Проектот за подобрување на општински услугите (МСИП) и има намера дел од добиените средства од овој кредит да ги искористи за плаќања по договор за: Реконструкција на улици во урбаната заедница Карпош 1 и 2 и тоа: ул.Гиго Михајловски, ул.Иван Аговски, ул.Шекспирова, ул.Мирка Гинова во Општина Карпош.
3. Општина Карпош ги повикува подобните и квалификувани понудувачи да дадат запечатени понуди за градежни работи кои вклучуваат Реконструкција на улици во урбаната заедница Карпош 1 и 2 и тоа: ул.Гиго Михајловски, ул.Иван Аговски, ул.Шекспирова, ул.Мирка Гинова во Општина Карпош.
4. Процесот на понудување ќе се спроведе преку процедури за национално јавно наддавање како што е специфицирано во Упатството на Светска банка: Набавка со средства добиени од IBRD Заеми и IDA Кредити, од јуни 2011 година и е отворен за сите понудувачи од подобните земји како што е дефинирано во тендерската документација.
5. Заинтересираните подобни понудувачи може да добијат дополнителни информации на адресата наведена подолу од 07:30 до 15:30:

Адреса: ул. Радика бр.9

Град: Скопје

Поштенски број: 1000

Држава: Северна Македонија

Телефон: 02/ 3055 -901

Електронска адреса: gradonacalnik@karpos.gov.mk

6. Комплетна Тендерска документација на македонски јазик може да ја купат заинтересираните понудувачи по поднесување на писмена апликација на адресата дадена погоре и по плаќањето на неповратна такса од **3,000.00 МКД**. Методот на плаќање ќе биде преку ПП50 образец, на следнава сметка:

Банка: Народна банка на Република Македонија

Број на сметка: 100000000063095
Буџетска корисничка сметка: 779014115763010
Приходно konto: 725939

7. Тендерската документација може да се добие директно од Општина Карпош со поднесување на писмено барање и приложување на докази за уплата за подигање на тендерска документација или по електронска пошта.

8. Понудите мора да се достават на адресата дадена подолу до **13:00ч, 21.05.2021.** Електронско доставување на понудите не е дозволено. Задоцнетите понуди ќе бидат одбиени. Понудите ќе бидат физички отворени во присуство на претставници на понудувачите кои ќе изберат на присуствуваат лично на адресата дадена подолу во **13:00ч, 21.05.2021.**

9. Сите понуди мора да бидат придружени со Банкарска гаранција од : **500,000.00 МКД.**

10. Општина Карпош

Адреса: ул. Радика бр.9 (барака 1 и 2)

Град: Скопје

Поштенски број: 1000

Држава: Северна Македонија